

**Национална мрежа против насилство врз жени и семејно  
насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

за годината завршена на 31 декември 2023  
со

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

## СОДРЖИНА

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР .....   | 3 |
| БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ .....   | 5 |
| БИЛАНС НА СОСТОЈБА .....                | 6 |
| ДЕЛОВЕН ФОНД .....                      | 7 |
| БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ..... | 8 |

**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

[www.rsm.mk](http://www.rsm.mk)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### До Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје

#### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје (скратен назив ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО) коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2023, како и билансот на приходи и расходи и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, изготвени на модифицирана готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот ревизорот ја

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на PCM мрежата и тргува како PCM. PCM е трговското име кое се користи од страна на членките на PCM мрежата. Секој член на мрежата PCM е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата PCM самата не е посебно правно лице во ниедна јурисдикција.

**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

[www.rsm.mk](http://www.rsm.mk)

разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.

Скопје, 17.07.2024

Овластен ревизор

Љубица Евтимовска Костовска

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ljubiца'.

Друштво за ревизија

PCM Македонија ДООЕЛ Скопје

Јаглика Јорданова Андријеска

A blue ink stamp featuring the RSM logo (three colored squares above the letters 'RSM') and the text 'Друштво за ревизија PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје' below it. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**

**РЕВИЗИЈА | ДАНОЦИ | СОВЕТУВАЊЕ**

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на PCM мрежата и тргува како PCM. PCM е трговското име кое се користи од страна на членките на PCM мрежата. Секој член на мрежата PCM е независно друштво кое работи согласно своите доделени права и обврски. Мрежата PCM самата не е посебно правно лице во ниедна јурисдикција.

**БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ**

|                                                            |         | Година завршена на<br>31-дек |        |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| (во илјади денари)                                         | Белешка | 2023                         | 2022   |
| ПРИХОДИ                                                    |         |                              |        |
| Приходи од донации                                         | 4       | 12.537                       | 13.360 |
| Приходи од продажба                                        | 4       | -                            | 12     |
| ВКУПНО ПРИХОДИ                                             |         | 12.537                       | 13.372 |
| Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година | 4       | -                            | 3.137  |
| РАСХОДИ                                                    |         |                              |        |
| Програмски расходи                                         | 5       | 12.537                       | 16.509 |
| ВКУПНО РАСХОДИ                                             |         | 12.537                       | 16.509 |

Остварен вишок на приходи / (Непокриени расходи)

-

-

Данок на непризнаени расходи

Остварен вишок на приходи по оданочување /  
(Непокриени расходи по оданочување)

-

-

Скопје, 12.02.2024

Елена Димушевска

Овластено лице

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

|                                   |         | Година завршена на<br>31-дек |              |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|--------------|
| (во илјади денари)                | Белешка | 2023                         | 2022         |
| <b>СРЕДСТВА</b>                   |         |                              |              |
| <b><u>Долгорочни средства</u></b> |         | -                            | -            |
| Материјални средства              | 6       | -                            | -            |
| Нематеријални средства            | 6.1     | -                            | -            |
| <b><u>Тековни средства</u></b>    |         | <b>5.794</b>                 | <b>2.386</b> |
| Побарувања од купувачи            | 7       | 123                          | 123          |
| Останати побарувања               | 8       | -                            | -            |
| Парични средства                  | 9       | 5.671                        | 2.263        |
| <b><u>АВР</u></b>                 | 10      | <b>98</b>                    | -            |
| <b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>            |         | <b>5.892</b>                 | <b>2.386</b> |
| <b>ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>          |         |                              |              |
| <b><u>Фондови и резерви</u></b>   |         | -                            | -            |
| Деловен фонд                      |         | -                            | -            |
| Ревалоризациона резерва           |         | -                            | -            |
| <b><u>Долгорочни обврски</u></b>  |         | -                            | -            |
| <b><u>Тековни обврски</u></b>     |         | <b>272</b>                   | <b>272</b>   |
| Обврски спрема добавувачи         | 11      | 272                          | 272          |
| Останати обврски                  | 12      | -                            | -            |
| <b><u>ПВР</u></b>                 | 13      | <b>5.620</b>                 | <b>2.114</b> |
| <b>ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ</b>   |         | <b>5.892</b>                 | <b>2.386</b> |

Скопје, 12.02.2024

Елена Димушевска  
Овластено лице

## ДЕЛОВЕН ФОНД

| Преглед на движењето на деловниот фонд, ревалоризационите резерви и акумулираните вишоци на приходи |              |                         |                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| (во илјади денари)                                                                                  | Деловен фонд | Ревалоризациони резерви | Акумулирани вишоци на приходи | Вкупно       |
| <b>2022</b>                                                                                         |              |                         |                               |              |
| <b>Состојба на 01.01.</b>                                                                           | -            | -                       | <b>5.251</b>                  | <b>5.251</b> |
| Приходи во годината                                                                                 |              |                         | 13.372                        | 13.372       |
| Расходи во годината                                                                                 |              |                         | (16.507)                      | (16.507)     |
| Зголемување на материјални средства/<br>(капитални расходи)                                         | 2            |                         | (2)                           | -            |
| Амортизација                                                                                        | (2)          |                         |                               | (2)          |
| <b>Состојба на 31.12.</b>                                                                           | -            | -                       | <b>2.114</b>                  | <b>2.114</b> |
| <b>2023</b>                                                                                         |              |                         |                               |              |
| <b>Состојба на 01.01.</b>                                                                           | -            | -                       | <b>2.114</b>                  | <b>2.114</b> |
| Приходи во годината                                                                                 |              |                         | 12.537                        | 12.537       |
| Расходи во годината                                                                                 |              |                         | (12.537)                      | (12.537)     |
| Приходи за пренос во наредна година                                                                 |              |                         | 3.505                         | 3.505        |
| <b>Состојба на 31.12.</b>                                                                           | -            | -                       | <b>5.620</b>                  | <b>5.620</b> |

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****1. Општо за Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје**

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство е формирана на 7 декември 2010 год. од дваесет граѓански организации кои работат на полето на спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Во годината која следува функционира како неформална мрежа сè до 16 декември 2011 год., кога и официјално е регистрирана како правен субјект.

Мисијата на Мрежата е координирано делување на граѓанските организации кон унапредување на политиките и праксите во борбата против насилството врз жените и семејното насилство. Целта на Мрежата е признавање и унапредување на човековите права на жените во Република Македонија. Визијата на Мрежата е да создаде општество без насилство, во кое жените ќе можат целосно да ги развиваат своите потенцијали и активно да учествуваат во креирањето на заедници на еднакви можности.

**Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори**

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕМБС                           | 6764576                                                                                       |
| Целосен назив на правното лице | Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје |
| Седиште                        | Коста Кирков бр. 5-1/9А, Скопје – Центар, Центар                                              |
| Датум на основање              | 16.12.2011                                                                                    |
| Единствен даночен број         | 4058012512093                                                                                 |
| Приоритетна дејност            | 10.1 социјално хуманитарно здружение                                                          |

## **2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Финансиските извештаи на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје се изготвени во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководство на непрофитни организации ("Службен весник на РСМ" бр. 24/03, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РСМ 42/03, 08/09, 12/09 и 175/11), како и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на Законот за непрофитни организации.

Финансиските извештаи се изготвени според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека финансиските извештаи се изготвени на готовинска основа, каде што приходите се признаваат кога се наплатени, а расходите кога се платени, со дозволено пречекорување од 30 дена по завршување на извештајниот период.

Финансиските извештаи се изготвени врз претпоставка на континуитет во работењето, односно Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје нема намера и нема причини да ги прекине активностите во блиска иднина.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

### 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО Скопје доследно се применуваат од година во година.

#### 3.1 Политика на признавање на приходите и расходите

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководство за непрофитни организации, односно според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи приходите да се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции значи расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Ставките на залихите на материјали се признаваат во расходи по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена, зголемена за увозните царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка, намалени за дисконти и за работи.

#### 3.2 Долгорочни средства

Долгорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар којшто се отпишува еднакратно независно од корисниот век на употреба.

##### *Амортизација*

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани во Правилникот за сметководство на непрофитни организации сè додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Кога ќе

се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии во Правилникот за сметководство на непрофитни организации. Во прилог се дадени годишните стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Градежни објекти - згради | 1%         |
| Опрема                    | 100%       |
| Компјутери                | 20%        |
| Мебел                     | 10% до 20% |

Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

#### *Ревалоризација*

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства се врши согласно член 15 од Законот за сметководство за непрофитни организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризацијата се врши во следниве случаи:

- при повлекување од употреба и отуѓување, или
- поради повторно вреднување со пораст на цените на производителите на индустриски производи.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста).

Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства се усогласуваат во согласност со извршената проценка до крајот на месецот кога средствата се повлекуваат од употреба, односно се отуѓуваат.

Ревалоризацијата се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период.

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

### **3.3 Побарувања и обврски**

Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

### **3.4 Парични средства**

Паричните средства се состојат од парични средства во денарска благајна, парични средства на сметка во деловна банка и парични средства на девизна сметка во деловна банка. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

### **3.5 Износи искажани во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажани во денари според официјалниот курс на НБРСМ на денот на трансакцијата.

Странските средства и обврски во билансот на состојба се искнижени во денари според официјалниот курс на денот на составување на билансот на состојба.

Билансот на успех ги вклучува нето странските курсни добивки и загуби кои се резултат на конверзијата на износите во странска валута во периодот кога се појавиле.

**Белешка 4**

(во илјади денари)

|                                                                          | 2023          | 2022          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Приходи</b>                                                           | <b>12.537</b> | <b>16.509</b> |
| <b>ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ</b> | <b>12.537</b> | <b>13.360</b> |
| Приходи од членарини (придонеси), подароци и донации                     | 12.537        | 13.360        |
| <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ</b>                  | <b>-</b>      | <b>12</b>     |
| Приходи од услуги                                                        | -             | 12            |
| <b>ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА</b>        | <b>-</b>      | <b>3.137</b>  |
| Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година               | -             | 3.137         |

Донациите се основен извор на приходи со кои се остваруваат целите на здружението.

Донаторите со кои се склучени договори и износи на префрлени средства во годината може да се видат во долната табела.

(во илјади денари)

| <b>Приходи по донатори</b>      | <b>2023</b>   | <b>2022</b>   |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Kvinna till Kvinna              | 5.010         | 5.502         |
| UNICEF                          | 1.415         | 1.611         |
| National Democratic Institute   | 1.548         | -             |
| НЛБ Банка                       | 1.845         | -             |
| Град Скопје                     | 0             | 620           |
| Autonomous Women's Center (AWC) | 774           | 2.674         |
| Opstina Bitola                  | -             | 1.000         |
| AIRE                            | 358           | -             |
| EPI                             | 286           | -             |
| Делта Бет                       | 308           | -             |
| Општина Карпош                  | 400           | -             |
| Француска Амбасада              | 243           | -             |
| Халк Банка                      | 156           | -             |
| Beehive International SMLLC     | 124           | -             |
| Opstina Kavadarci               | -             | 794           |
| Opstina Negotino                | -             | 396           |
| Opstina Rosoman                 | 34            | 51            |
| Opstina Demir Kapija            | -             | 83            |
| Konekt                          | -             | 139           |
| WAVE                            | -             | 123           |
| Slovak Embassy                  | -             | 180           |
| Останато                        | 37            | 187           |
| <b>ВКУПНО ДОНАЦИИ</b>           | <b>12.537</b> | <b>13.360</b> |

**Белешка 5**

(во илјади денари)

|                                                   | 2023          | 2022          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Расходи</b>                                    | <b>12.537</b> | <b>16.509</b> |
| <b>МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА</b> | <b>471</b>    | <b>788</b>    |
| Потрошени материјали                              | 3             | 80            |
| Потрошена енергија                                | 116           | 239           |
| Инвестиционо одржување на средствата              | 18            | 23            |
| Други услуги                                      | 180           | 221           |
| Превозни - транспортни услуги                     | 127           | 226           |
| Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација  | 27            | -             |
| <b>ДРУГИ РАСХОДИ</b>                              | <b>9.210</b>  | <b>12.130</b> |
| Провизија за платен промет                        | 69            | 79            |
| Дневници за службени патувања и патни трошоци     | 719           | 1.669         |
| Надоместоци на трошоци на работници и граѓани     | 5.555         | 7.499         |
| Негативни курсни разлики                          | 31            | 21            |
| Членарини                                         | 2.725         | 2.413         |
| Интелектуални и други услуги                      | 57            | 345           |
| Авторски хонорари                                 | 54            | 103           |
| <b>КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА</b>                 | <b>-</b>      | <b>2</b>      |
| Средства за опрема                                | -             | 2             |
| <b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ</b>                 | <b>2.855</b>  | <b>3.588</b>  |
| Вкалкулирани плати                                | 2.855         | 3.588         |

**Белешка 6**

(во илјади денари)

**Материјални средства**

| <b>2022</b>                         | <b>Опрема</b> | <b>Вкупно</b> |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b><u>Набавна вредност</u></b>      |               |               |
| Состојба на 1.1.                    | 971           | 971           |
| Набавки во текот на годината        | 2             | 2             |
| Отуѓување/расходување               | -             | -             |
| Состојба на 31.12.                  | <b>973</b>    | <b>973</b>    |
| <b><u>Исправка на вредноста</u></b> |               |               |
| Состојба на 1.1.                    | (971)         | (971)         |
| Амортизација за тековна година      | (2)           | (2)           |
| Отуѓување/расходување               | -             | -             |
| Состојба на 31.12.                  | <b>(973)</b>  | <b>(973)</b>  |
| <b>Сегашна вредност 31.12.</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

| <b>2023</b>                         | <b>Опрема</b> | <b>Вкупно</b> |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b><u>Набавна вредност</u></b>      |               |               |
| Состојба на 1.1.                    | 973           | 973           |
| Набавки во текот на годината        | -             | -             |
| Отуѓување/расходување               | -             | -             |
| Состојба на 31.12.                  | <b>973</b>    | <b>973</b>    |
| <b><u>Исправка на вредноста</u></b> |               |               |
| Состојба на 1.1.                    | (973)         | (973)         |
| Амортизација за тековна година      | -             | -             |
| Отуѓување/расходување               | -             | -             |
| Состојба на 31.12.                  | <b>(973)</b>  | <b>(973)</b>  |
| <b>Сегашна вредност 31.12.</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

**Белешка 6.1**

(во илјади денари)

**Нематеријални средства**

|                                     | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b><u>Набавна вредност</u></b>      |             |             |
| Состојба на 01.01.                  | -           | -           |
| Набавки во текот на годината        | -           | -           |
| Отуѓување                           | -           | -           |
| Состојба на 31.12.                  | -           | -           |
| <b><u>Исправка на вредноста</u></b> |             |             |
| Состојба на 01.01.                  | -           | -           |
| Амортизација за тековна година      | -           | -           |
| Отуѓување                           | -           | -           |
| Состојба на 31.12.                  | -           | -           |
| <b>Сегашна вредност 31.12</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

**Белешка 7**

(во илјади денари)

|                                                       | 2023       | 2022       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Побарувања од купувачи</b>                         | <b>123</b> | <b>123</b> |
| <b>ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b> | <b>123</b> | <b>123</b> |
| Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции        | 123        | 123        |

**Белешка 8**

(во илјади денари)

|                            | 2023     | 2022     |
|----------------------------|----------|----------|
| <b>Останати побарувања</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Белешка 9**

(во илјади денари)

|                         | 2023         | 2022         |
|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>Парични средства</b> | <b>5.671</b> | <b>2.263</b> |
| Жиро сметка             | 5.671        | 2.263        |

**Белешка 10**

(во илјади денари)

|                                        | 2023      | 2022     |
|----------------------------------------|-----------|----------|
| <b>АВР</b>                             | <b>98</b> | <b>-</b> |
| Други активни временски разграничувања | 98        | -        |

**Белешка 11**

(во илјади денари)

|                                 | 2023       | 2022       |
|---------------------------------|------------|------------|
| <b>Обврски кон добавувачите</b> | <b>272</b> | <b>272</b> |
| Примени аванси                  | 272        | 272        |

**Белешка 12**

(во илјади денари)

|                         | 2023     | 2022     |
|-------------------------|----------|----------|
| <b>Останати обврски</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Белешка 13**

(во илјади денари)

|                                                           | 2023         | 2022         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ПВР</b>                                                | <b>5.620</b> | <b>2.114</b> |
| Дел од вишокот на приходите за пренос во наредната година | 5.620        | 2.114        |